

ДВЕ КОМЕДИИ И ТРИЛЕР ОД ДЕНЕС ВО CINEPLEXX

Неверојатната актерска тројка – Мајкл Си Хол, Сем Шепард и Дон Џонсон ги толкуваат главните улоги во филмот „[Студениот јули](#)“.

Мајкл Си Хол се здоби со светска слава преку ТВ серијата „Два метра под земја“ (Six Feet Under), каде што го играше хомосексуалецот Дејвид Фишер. Без оглед на контроверзноста што ја следеше оваа серија, Мајкл го покажа својот талент, и по завршувањето на оваа серија стана дел од ТВ серијата „Декстер“ (Dexter), што се прикажуваше во периодот од 2008 до 2013 година и ги урна сите рекорди во гледаност.

Мајкл Си Хол вака го опишува ликот на Лук Ричард Дејна, кого го игра во напнатиот трилер „Студениот јули“: „Се чувствував ужасно кога заврши серијата „Декстер“. Сфатив дека дел од мене 'прегоре' по повеќегодишното толкување на ликот како Декстер – сериски убиец кој убива некого и потоа заминува да јаде сендвич. Додека го читав сценариото за филмот „Студениот јули“ уште на првите страници видов дека мојот лик веќе убил некој, но во основа се разликува од сите ликови што досега сум ги глумел. Во однос на ликот и светот околу него... Искрено, јас уживав глумејќи некој кој знае како да се покае. Филмот беше еден вид на терапија за мене.“

Во фокусот на филмот „Студениот јули“ е семејниот човек Ричард Дејна (Мајкл Си Хол), кој додека ги проверува чудните звуци во неговата куќа, една свежа јулска ноќ во 1989 година во Тексас, го застрелува натрапникот Фреди Расел. Иако во градот го сметаат за херој, Дејна се плаши за безбедноста на неговото семејство, кога таткото на Фреди, Бен (Сем Шепард), пристигнува во градот. Татко му на застреланиот младич е поранешен осуденик, заслепен од желбата за одмазда. Локалната полиција е рамнодушна по инцидентот и е благодарна што сега има еден престапник помалку. Ричард наскоро сфаќа дека е само обична фигура во една многу поголема и страшна игра.

Оваа кино недела на репертоарот ни пристигаат уште два филма, наменети за оние кои уживаат во комедиите.

Во филмот „[Неговиот палав стојко](#)“ Рич Џонсон, жиголо полн со ентузијазам, едно утро добива огромно изненадување кога неговата бурна машкост и гордост добива човечки облик и почнува да води свој сопствен живот. Целиот настан е резултат на неговиот ергенски начин на живот што вклучува забавување и носење во кревет различна девојка, секоја вечер. За да успее да го разбере вистинското значење на животот и подлабоките нивоа на љубовни односи, животот забавно си подигрува со него и неговиот „палавко“ го претвора во жив човек – и тоа човек кој се однесува дури и дупло полошо од Џонсон.

„[Девет месеци казна](#)“ ја раскажува приказната за 40 годишната судијка, опседната со работата, која нема време за приватен живот, се додека по една луда новогодишна забава, случајно, забременува. Се разбира, нема никаква идеја за тоа кој би можел да биде татко. По разгледување на снимките од камерите за видеонадзор сфаќа дека таткото на нејзиното дете е никој друг, туку Боб, познат криминалец. Нејзиниот живот се врти наопаку. Замислете ја иронијата кога судијка позната по својот морал забременува од криминалец кој што на крај се појавува во нејзината судница. Ако ви кажеме дека Алберт Дупонтел, кој што е поранешен стенд-ап комичар, освен како режисер се појавува и во улога на Боб, тогаш разбирате дека се работи за филм кој ќе ги насмеа и вечно незадоволните луѓе.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk и на нашата facebook страна <https://www.facebook.com/CineplexxMakedonija>

РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:

9 месеци казна (9 mois ferme)

секој ден: 18:45, 20:45

Студениот јули (Cold in July)

секој ден: 19:30, 21:40

Неговиот палав Стојко (Bad Johnson)

секој ден: 20:00, 22:00

Семеен хаос (Blended)

секој ден: 15:15, 16:30, 19:00, 21:20

Walking on Sunshine

секој ден: 15:00, 18:00

Трансформери: доба на изумирање 3D

(Transformers: Age of extinction 3D)

работни денови: 15:10, 18:15, 20:30, 21:50

викенд: 12:00, 15:10, 18:15, 20:30, 21:50

Господарка на злото 3D (Maleficent 3D)

работни денови: 15:30, 17:20, 19:15, 21:10

викенд: 11:30, 13:30, 15:30, 17:20, 19:15, 21:10

Икс-Мен: Денови на идното минато 3D

(X-Men: Days of Future Past 3D)

секој ден: 17:00

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ

Поштарот Пет (Postman Pat: The Movie)

работни денови: 15:00, 16:45

викенд: 11:00, 13:00, 15:00, 16:45

Како да го дресирате вашиот змеј 2 3D

(How to Train Your Dragon 2 3D)

работни денови: 16:20, 18:20

викенд: 12:20, 14:20, 16:20, 18:20

*Киното го задржува правото за промена на програмата без претходна најава.